



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка Нг. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 19 октомври 1945
БЕОГРАД
БРОЈ 80

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранква Нг. 20.—
— Telefon: 28-838

752.

На основание членот 7 Законот за решување нерешените предмети на инвалиди од пораните војни, во споразум со сојузниот Министер за финансии и Министерот за народното здравје, пропишујам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РЕШУЕЊЕ НЕРЕШЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ИНВАЛИДИ ОД ПОРАНИТЕ ВОЈНИ

I. Општи одредби

Член 1

Нерешените инвалидски предмети на инвалиди и останали жртви од пораните војни ќе ги решаваат судевите определени со Законот за решување нерешените предмети на инвалиди од пораните војни, а по прописите кои важиле до 6 април 1941 година (Уредба за војни инвалиди и останали жртви на војната со изменуења и дополнуења до 6 април 1941 година).

Член 2

Како нерешени се сметаат оние инвалидски предмети по кои несе донесени правноснажни решенија до 6 април 1941 година.

Решенијата, кои се донесени за време окупација по прашањето признавање инвалидското својство на подручјето на Југославија, се сметат неважечки, исклучејќи правноснажните решенија донесени за време окупацијата на подручје Србија и Банат од страна на Врховниот инвалидски суд во Београд, кои остануат во важност, оти несе во противност со Одлуката на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија од 3 февруари 1945 година.

Член 3

Инвалидско-судските предмети, по кои до 6 април те како првостепени судеви на територијата на окупирана Србија донесе решенија, кои до ослободувањето несе рассмотрени во фтор степен, ќе се достават на фторостепено решување на Виши инвалидски суд на Србија, без пофторно решување во првиот степен.

Инвалидско-судските предмети, по кои до 6 април 1941 година биле донесени првостепени решенија, ќе се достават на решување во фтор степен на Виши инвалидски суд на надлежна федерална единица.

Член 4

Под појам ратник од точката 1 членот 3 Законот за решување нерешените предмети на инвалидите од пораните војни се подразумуат и лица кои како припадници на југословенската војска са онеспособени и оболели во војното пленство. Овоа исто важи и за фамилиите, родителите, браќјата и сестри-

те на загиналиот, умрениот или нестаналиот ратник во пленство.

Член 5

Одлуката за додатци на скапотија, воколку се во врска со промените на фамилијарното стање (рогјење, венчање), после правноснажното решение за досугјените инвалидски принадлежности, ја донесе финансиското одделение на надлежниот окружен народен одбор. Лицето кое нее задоволно со одлуката на финансиското одделение може да се обрати на надлежниот инвалидски суд да за това суд донесе одлука.

Член 6

Каде год во Уредбата за војни инвалиди и останали жртви на војната и во Правилникот за нејзиното извршување се споменуе банска управа има да се подразбира окружниот народен одбор (инвалидско одделение) каде се споменуе финансиска дирекција има да се подразбира финансиско одделение при окружниот одбор, а каде се споменуе Министерот односно Министерството за социјална политика и народното здравје има да се подразбира земскиот Министер за социјална политика односно Одделението за социјална политика на Покраинскиот одбор на Војводина.

Член 7

Виши инвалидски суд има засебна архива и води деловодни протокол, регистри и останали канцелариски книги.

Со административните работи на Вишиот инвалидски суд раководи деловодја на судот, ако ги има повисше, најстариот по ранг.

Надзор над административното работање на Вишиот инвалидски суд врши начелникот на Инвалидското одделение на земското Министерство за социјална политика односно начелникот на Одделението за социјална политика на Покрајинскиот одбор на Војводина.

Член 8

Инвалидско-судските предмети кои се поништени за време војната имат да се обноват.

II. Комисии за преглед инвалидите

Член 9

Поради лекарско-комисиски преглед на инвалиди и останали жртви од пораните војни, како и лицата од став 1 член 3 Законот за решување нерешените предмети на инвалиди од пораните војни, постојат пониски и повисоки инвалидски комисии.

Овие комисии утврдуат кај војните инвалиди дијагноза, процент и траење на стопанската неспособност и узрочна врска помеѓу вршенето воената должност односно должноста за војни цели и неспособности, а кај децата, браќји и сестри потполна неспособност за умна и физичка работа.

Член 10

Пониска инвалидска комисија се состоји од три лекари, од кои едниот мора да биде хирург.

Земските министри за народното здравје (Покраински одбор за Војводина) ќе определат при кои болници и во кои места ќе постојат пониски инвалидски комисији и ќе именуат членови на овие комисији, па за това ќе го обавестат земското Министерство за социјална политика.

Член 11

Против одлуката на пониската инвалидска комисија заинтересованото лице може да поднесе жалба на повисоката инвалидска комисија во рок од 30 дена по примањето на инвалидското уверење односно потврдата. И без жалба на заинтересованото лице има предметот и лицето да се упатат на повисоката инвалидска комисија, ако во пониската инвалидска комисија мненијата на лекарите се поделени. Решението на повисоката инвалидска комисија е коначна.

Пониските инвалидски комисији ќе издават инвалидски уверења односно потврди само на прегледаните лица. Овие уверења односно потврди не ќе се доставуваат на власти и институции од став 2 член 14 на Правилникот за прегледување лица заштитени со Уредбата за војни инвалиди и останали жртви на војната.

Член 12

Повисоката инвалидска комисија постои при болницата во седиштето на секоја федерална единица односно во седиштето на Покраинскиот одбор за Војводина. Оваа комисија ја сочинуваат пет лекари од разни специјалности од кои едниот мора да биде хирург. Членовите на повисоката инвалидска комисија ги поставува земскиот Министер за народното здравје и за това го обавестува земското Министерство за социјална политика.

Член 13

Душевно оболените ги прегледува комисија од три лекари на душевната болница во која влегува управникот и два лекари кои ќе ги он определи. Во федералните единици во кои не постојат душевни болници, прегледот на душевно оболените ќе го врши комисијата при најблиската душевна болница, за кое ќе се споразумат предходно Министерствата за народно здравје на односните федерални единици.

Одлуката на комисијата при душевната болница е коначна.

Член 14

Лицата од став 1 § 118 Уредбата за разни инвалиди и останали жртви на војната ги прегледува повисоката инвалидска комисија во прв и последен степен.

III. Исплатување инвалидски принадлежности

Член 15

Исплатување инвалидските принадлежности по правноснажни решенија и евиденции на притежателите на инвалидски принадлежности се врши по прописите на Правилникот за исплатување инвалидски принадлежности и водење евиденција на притежателите на инвалидските принадлежности Ст. бр. 29000 од 17 мај 1935 година.

Работите кои се со тој Правилник ставаат во должност на Министерот за социјална политика и народно здравје ќе ги врши Министерот за социјална политика на односната федерална единица; работите ставени во должност на Министерството за социјална политика и народно здравје ќе ги врши Министерството за социјална политика на односната федерална единица; работите ставени во должност на финансиските дирекции ќе ги вршат финансиските одделенија на окружните народни одбори; работите ставени во должност на даночни управи ќе ги

вршат даночните оддели на околските односно градските народни одбори, а работите ставени во должност на општинските управи (судеви) ќе ги вршат општинските (месни) народни одбори.

Член 16

При преселувањето на притежателите на инвалидските принадлежности од подручје из една федерална единица на подручје на друга федерална единица ќе се постапува на следниот начин: притежателот на инвалидските принадлежности ќе поднесе претставка на Министерството за социјална политика на онаа федерална единица на чие подручје до тогаш ги примал инвалидските принадлежности, а со која ќе бара преносување приемот на инвалидските принадлежности на федерална единица во која се сели.

По примањето претставката, земското Министерство за социјална политика ќе нареди на надлежната финансиска власт која врши исплатување, да во иднина не врши исплатување инвалидските принадлежности на такво лице поради ојдувањето во друга федерална единица, како и да се во контролниците кај сите власти нотира да се на дотичното лице веќе не исплатуваат инвалидските принадлежности поради преселување во друга федерална единица (да се назначи која) и со кој месец заклучително е измирен со принадлежностите.

Надлежната финансиска власт, која врши исплатување, ќе поднесе извештај на Министерството за социјална политика за това да е извршила обустава, со кој месец и да е сето тоа нотирано во односните контролници.

Министерството за социјална политика кога ќе го прими овој извештај ќе упати на Министерството за социјална политика на федералната единица во која притежателот се сели целиот негов инвалидски досије и оверениот дупликат на неговиот картон уз извештај со кој месец е заклучно измирен а поради донесување решение за исплатување инвалидски принадлежности на такво лице на преселеното подручје. Сите овие податци ќе се нотират на картонот на дотичниот притежател, кој останува во Министерството за социјална политика из федерална единица од која притежателот се сели.

Член 17

Земското Министерство за социјална политика (Одделение за социјална политика на Покраинскиот одбор на Војводина), на кое е упатен извештајот со досијето во смисал на претходниот член, ќе се постави понатака сходно членот 11 Правилникот за исплатување инвалидски принадлежности и водење евиденција на притежателите на инвалидски принадлежности.

Член 18

По оние правноснажни решенија на Врховниот инвалидски суд во Београд, по кои уште не е донесено решение за исплатување, ќе се донесе решение и овластување за исплатување во смисол член 15 на овој Правилник.

Сојузното Министерство за социјална политика ќе достави на Министерството за социјална политика на онаа федерална единица на која притежателот на инвалидските принадлежности територијално припаѓа сите решенија на Врховниот инвалидски суд во Београд, по кои уште не е донесено решение за исплатување односно издаден налог за исплатување.

IV. Завршни одредби

Член 19

Одредбите на Правилникот за извршување Уредбата за војни инвалиди и останали жртви на војната Ст. бр. 25336 од 12 април 1939 година со изменувања и дополнувања до 6 април 1941 година остануваат во важност, воколку не се изменети со овој Правилник.

Член 20

Инвалидските комисији работат по Нанатствието за проценка стопанската неспособност на војните инвалиди Ст. бр. 25339 од 12 април 1939 година, како и по Правилникот за прегледување лица заштитени со Уредбата за војни инвалиди и останали жртви на војната Ст. бр. 25338 од 12 април 1939 година, воколку нее изменет со овој Правилник.

Член 21

Сојузниот Министер за социјална политика ќе издава потребни објаснуења во врска со спроведуењето на овој Правилник.

Член 22

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

VI бр. 3757

16 октомври 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Антон Кржишник, с. р.

Согласни сме:

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

Министер за народно здравје,
др. Златан Сремец, с. р.

753.

На основание чл. 4 точка 3 на Законот за организација државната пољоделска макјинска служба и чл. 32 на Финансискиот закон за буџетски период јули—декември 1945 година пропишувам времени

ПРАВИЛНИК

ЗА ОСНУЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СОЈУЗНО ПОЉОДЕЛСКО-МАКЈИНСКО ШКОЛО ВО ЗЕМУН

Член 1

Се оснудуе Сојузно пољоделско-макјинско школо во Земун со задача да образуе стручен кадар за макјински станици.

Поради немање кадар за пољоделско-макјинска служба и потреба да се овој кадар што побргу створи школото во првата 1945-1946 школска година ќе одржуе само курсеви за разни гранки на пољоделско-макјинска служба.

Член 2

Во 1945/46 година ќе се одржат овие курсеви:

- 1) за управници и водачи на одељците (бригадири) на макјинските станици;
- 2) за наставници на курсевите за трактористи;
- 3) за сметководачи (книговодачи) на макјинските станици;
- 4) за механичари;
- 5) за трактористи.

Курсевите ќе трајат најмалку 30 дена, а најповечку 3—6 месеци.

Член 3

Уз школото ќе се оснудуе макјинска работилница во која курсистите ќе можат практично да вежбат. Додека несе оснудуе макјинска работилница на школото курсистите ќе се вежбат на околинската пољоделско макјинска станица во Земун.

Заради наставата школото ќе има своја збирка пољоделски макјини, справи и алати.

Член 4

Времени наставни планови за курсевите наведени во чл. 2 пропишуе сојузниот Министер за пољоделие на предлог Управата на школото.

Член 5

Курсистите во школо ги пракјат земските министерства за пољоделие на распишаниот конкурс на сојузното Министерство за пољоделие. Изборот на курсистите се врши уз соработујачка на синдикатите и омладинските организации.

За секој курс ќе пропише услови за примање сојузниот Министер за пољоделие на предлог Управата на школото.

Член 6

Наставата на курсот е бесплатна и курсисте уживаат бесплатно потполна опскрба (стан и храна).

Член 7

За работа во школото ќе именуе сојузниот Министер за пољоделие управник, наставници и економ. Управникот на школото ќе прима на работа потребен помокјен технички и канцелариски персонал, персонал на интернатот и кујната.

Сите назначуења се вршат во границите на одобрените кредити.

Член 8

Школото се издржуе од својот буџет који е составни дел на буџетот на сојузното Министерство за пољоделие.

За период јули—декември 1945 година школото ќе се издржуе од кредитите одобрени според чл. 32 на Финансискиот закон за период јули—декември 1945 година.

Управникот на школото е наредбодавец од 2 степен.

Член 9

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

12 октомври 1945 година

Београд

Министер за пољоделие,
др. Васо Чубриловиќ, с. р.

754.

НАПАТСТВИЕ

ЗА ШКОЛСКА РАБОТА ВО ОМЛАДИНСКИТЕ БАТАЉОНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

Задача на школската работа

Член 1

Задача на школската работа во омладинските батаљони е да пружи основно и ниже средношколско образување на омладинците-борците во редовите на Југословенската армија, кои поради учествието во народно-ослободителната борба заостанале во школуењето.

Омладинците во омладинските батаљони треба четвороразредно основно школо и ниже средно школо (гимназија).

Траење на наставата

Член 2

Наставата трае по 5 месеци за секое оделение, така да учениците во текот на една година можат да свршат по два разреда и да им останат два месеца за школски одмор.

Ученици

Член 3

Омладинците во омладинските батаљони треба да бидат омладинци-борци испод 16 години.

Член 4

Омладинците-борци, кои на аналфабетските курсеви и со самоизградување стекле знаење кое одговара на поедини оделенија на основното школо, можат да се упишат во оноа оделение на основното школо за кое имаат спрема, ако испитната комисија од 3 наставника ја утврди нивната спрема за оделение во кое се упишуваат.

Член 5

Во I клас на ниже средно школо можат да се упишуваат омладинци кои со успех завршиле IV оделение основно школо, а во останалите класеви оние омладинци кои завршиле претходен клас. Поедини класеви на граѓанско школо ќе се сметат како класеви на ниже средно школо. Омладинците кои свршиле некој клас од некое друго школо (виша основна, занаетско трговска и т. н.) можат да се упишат во следните соодветни класеви само ако пред испитната комисија покажат потребно знаење од сите предмети кои се учат во класот који треба да им се признае.

Управа на школото

Член 6

Со школската работа раководи директор на школото кој мора да биде професор или учител со положен стручни испит и со искуство во школската работа. Директорот го назначува, на предлог на политичкото оделение при кое е школото, Министер за просвета на федералната единица на чија територија се наоѓа школото.

Член 7

Должности на директорот се:

1) да се грижи за пополнување школото со стручни наставници, во која цел дава свои предлози на штабот на батаљонот;

2) да предложи на наставничкото веќе на школото поделба на предметите на наставниците, грижејќи се притоа наставниците да добијат предмети за кои имаат најголема способност, како и сите наставници да бидат подеднакво запослени;

3) да контролира правилно спроведување во дело овие правила и наставниот план и програмата;

4) да свикне заседанија на наставничкото веќе најмалку 2 пати месечно и со нив да раководи;

5) да раководителот на школската работа предложи на штабот на омладинскиот батаљон сите потребни мерки за обезбедување наставата.

Член 8

На заседанието на наставничкото веќе се избира раководител на основната настава. Директорот на школото, раководител на основната настава и класните старешини на поедини класеви раководат со наставата секој во својот делокруг на работата. Раководителот на основната настава и класните старешини раководат со состанците на класните веќа, првиот на основното школо, а вториот на нижа гимназија, кои се одржуваат по потреба. Раководителот

на основната настава и класните старешини се грижат за тоа правилно да се вршат сите потребни упишувања во дневникот на школската работа. Записникот на заседанијата на наставничкото веќе го води наставник кого овоа веќе ќе го одреди.

На заседанијата на наставничкото веќе присуствува политички комесар или лице одредено од штабот на батаљон.

Наставници

Член 9

Наставници на основното школо можат да бидат само учители, а наставници на ниже гимназија професори, супленти или учители со положен учителски испит, кои имаат доволно спрема за предавање поедини предмети. Наставниците ги назначуваат политичкото оделение на дотичната армија.

Член 10

Должности на наставниците се:

1) да држат по распоредот часови од својте предмети;

2) да се спремат за часови и за предмети од кои нема учебници на учениците пред часот да дават извод од своето предавање, како би се избегнало непедогошко диктирање на часот.

3) да со постојано пропитување на часот контролираат работата на учениците и оценуваат нивното знаење;

4) да во се помажуваат директорот и другите раководители на школото во цел што поуспешна настава и воспитање учениците.

Настава

Член 11

Настава се изводи по наставната програма за основни школа и нижа гимназија, пропишана од страна на Министерството за просвета на сојузната влада, но во расположиво време на траењето на наставата, сметајќи за секое оделение по 20 недели. Секој час трае 45 минути.

Испити

Член 12

По свршената настава се обавуваат класни испити, и тоа: во основното школо устени, а во средното школо од јазикот и математика писмено, а од останалите предмети устено. Испитот го обавува комисија која се состои од претседател, постојан член (записничар) и поедини испитувачи. По потреба може комисијата да се зголеми. Ако кој од членовите на комисијата е спречен да врши своја должност се определува негов заменик. За испитот се обавестува надлежното земско министерство за просвета, да би можело да испрати свој делегат. Членовите на комисијата се определуваат на заседанието на наставничкото веќе. Претседател на комисијата е директорот или некој кој го заменува.

Член 13

Записникот на испитот со оцените од поедини предмети кои учениците ги добиле се унесува во дневник на школската работа. Записникот го потпишуваат: испитната комисија, сите испитувачи и делегатот на Министерството за просвета ако е присутен.

Член 14

Учениците кој покажат слаб успех од еден предмет можат да полагаат поправни испит од тој предмет после 15 дена, а ако ни тогај не го полагаат, имаат да поноват клас. Учениците се оценуваат со оцени кои важат во средните школа на федералната единица во која се наоѓа омладинскиот батаљон.

Член 15

Нижн течајни испит се полага како и во останалите нижн средни школа (гимназии) по правилникот кој ќе биде пропишан.

Член 16

После полагање на испитот на учениците се издава сведочанство на државно издање на министерство за просвета на федералната единица на чие подручје батаљонот се навогја, во кое се уносујат поединачни оценки од секој предмет и општи успех на ученикот.

Школска администрација

Член 17

Школите нема да имаат свој посебен печат, туку ќе се служат со печатот на штабот на омладинскиот батаљон во кој се спроведуе целата школска работа. Нејзината архива се чува во архивата на единицата. Актата кој се односујат на наставата ги потпишуе покрај политичкиот комесар или командантот и директорот на школото.

Отварање и затварање на школото

Член 18

Омладинските батаљони ќе можат де се укинат ако Министерството на народната одбрана најде за потребно, а со самото това престануе и школската работа. Одлуката за отварање и затварање овие школа донесе на предлог на Министерството за народна одбрана Министерствата за просвета на федералните единици на чија територија се навогја школото.

Прелазни одредби

Член 19

Во врска со уведуењето на седмогодишно школуење четворокласните нижн средни школа (гимназии) се претворуат во трокласни. Во прелазниот период ќе се применујат одредбите на Министерството за просвета на Демократска Федеративна Југославија, који важат за сите остали средни школа, т. е. учениците кои почнујат I клас ниже средно школо ќе учат по програмата на трогодишно, а останалите по програмата на четворогодишно ниже средно школо, прилагодено на новиот наставни план и програма.

Член 20

Оваа Напатствие влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист“.

Бр. 5201

12 октомври 1945 година

Београд

Министер за просвета,
Влад. Рибникар, с. р.

755.

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕЈДУЕЊЕ ПОД НАДЗОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУЕЊЕ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА ДРУШТВОТО „ПУТНИК“ А.Д.

Да би друштвото „Путник“ а.д. могло да пристапи на работите од областа на своите правила и да би могло да превземе и други работи од трговска природа, кое ќе му повери Управата на државните

трговски претпријатијата при Министерството за трговија и снабдуење на Сојузната влада

о д л у ч у а м:

1) Да Друштвото „Путник“ во сите свои работи, исклучејќи соопштителните, потпагја под управата и надзор на Министерството за трговија и снабдуење на Сојузната влада.

2) Да Министерството за соопштение на Сојузната влада врши надзор над Друштвото „Путник“ за работите на соопштителна природа, а сходно на договорот помеѓу Министерството за соопштенија на Демократска Федеративна Југославија и „Путник“ које заклучен и потпишан на 2 мај 1945 година.

Изменуење статутот на „Путник“ сходно на предните одлуки ќе изврши Министерството за трговија и снабдуење на Сојузната влада.

Пов. бр. 9

13 август 1945 година

Београд

Министер за соопштениа,
Тод. Вујасиновиќ, с. р.

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

756.

По доносуењето Законот за повлекуење и смеуење окупациските новчаници и повлекуење истите, како и Решението на Министерството за финансии на Сојузната влада за исплатуење помоќ во динари ДФЈ, се појавило спорно прашање на кој начин ќе се врши засметуење паричната помоќ во динари на Демократска Федеративна Југославија и тн., на основание членот 8 на истата Одлука, единици не била иста законска монета за време окупацијата.

По истакнатото прашање во цел на еднообразно применуење Одлуката за ревизија правото на пензија и тн., на основание чланот 8 на истата Одлука, се дава следното

ОБЈАСНУЕЊЕ

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ПОМОЌ ВО ДИНАРИ ДФЈ

Помоќ по Одлуката за ревизија правото на пензија, народното признавање, на постојаната месечна помоќ и издржуење вместо по чл. 3 на спомнатата Одлука ќе се доделуе на следни начин:

- 1) во седиштата на федералната единица — — — — до 2.400.— динари
- 2) во градовите — — — — до 2.000.— „
- 3) во варошите и селата — до 1.600.— „

и това сразмерно на износот на досегашните пензиски принадлежности.

III бр. 2307

20 август 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Антон Кржишник, с. р.

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

757.

На основание чл. 24 Уредбата за регулирање надници и плати на работниците и намештиничите во државно-стопански и частни претпријатија, частни институции и организации давам

ТОЛКУЕЊЕ

ЗА ЗАСМЕТКУЕЊЕ ВРЕМЕТО КОЕ УЧЕНИЦИТЕ (ЧИРАЦИ) КЕ ГО ПОМИНАТ НА УЧЕЊЕ ВО СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ВО ОСМОЧАСОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Со одредбите на чл. 5 и 11 Уредбата за регулирање надници и плати на работниците и намештениците во државно-стопански и частни претпријатија, частни институции и организации одредени се надници и плати на ученици (чираци) за осмочасовно работно време.

Како е цел на нивното учење да стекнат потребно знаење, кое не може да се стекне само со практична работа, туку и со стручно школуење, времето кое оние го поминат во токот на денот во стручни училишта (курсеви) мора да се засмета во осмочасовно работно време.

Според тоа, и учениците (чираците), на кој се плаќаат саатни надници по чл. 5 на оваа Уредба, имаат право на истите и за времето поминато во токот на денот на учење во стручни училишта (курсеви), кое мора да се обави во рамка на работното време.

бр. IV 2941
11 октомври 1945 година
Београд

Министер
за социјална политика,
др. А. Кржишник, с. р.

758.

Во врска со Решението за определување цени на животните намирници испорачани од УНРРА („Службен лист” бр. 60 од 14 август 1945 година) сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — донесуе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАСМЕТУЕЊЕ ВРЕМЕТО КОЕ УЧЕНИЦИТЕ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Член 1

За месни конзерви испорачани од УНРРА, кои содржуат и зарзават, цените определени во Решението за определување цени на животни намирници испорачани од УНРРА (Службен лист” бр. 60 од 14 август 1945 година) се сменуат:

	I	II	III
	Франко на вода на бродот и вогарна л/ка Јадранско или Црно Море:	Франко станица на гол-копродвањот на лавна цева:	Франко стовариште на големопродајачот комисионарска продај на цена:
Н-5 под 1 на	— — — — 24,75	29,70	32,95
Н-6 „ 2	— — — — 27,50	32,35	33,50
Н-7 „ 3	— — — — 27,50	32,35	33,50
Н-8 „ 4	— — — — 16,50	20,35	22,25
Н-9 „ 5	— — — — 22,—	26,95	27,75
Н-10 „ 6	— — — — 13,75	18,70	19,40
Н-11 „ 7	— — — — 11,—	15,95	16,50
Н-12 „ 8	— — — — 11,—	15,95	16,50

Д и н а р а :

Член 2

Останалите одредби од Решението за определување цени на животните намирници испорачани од УНРРА („Службен лист” бр. 60 од 14 август 1945 година) се односуат на оваа Решение.

Член 3

Оваа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија”.

Бр. 9194/768
29 септември 1945 година
Београд

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕДСЕДНИШТВО

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

На предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш у а

да се за умешност во раковођење, специјални подвиги и нарочити заслуги за народ одликујат

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

- политком. група на одред Шушањ А. Винко; мајор Рибариќ В. Данило; капетани: Бричиќ С. Винко, Буквиќ М. Богдан, Дамјановиќ Р. Момчило, Ѓџатовиќ М. Душан, Јордас М. Душан, Јованчевиќ М. Радован, Клобас И. Милан, Кукулан Ј. Звонко, Ленац В. Александар, Матиќ Ђ. Владимир, Поронат М. Иван, Тубиќ П. Љубомир и Врзиќ М. Дане;
- политком. на батаљон Рачки Ј. Антон; поручници: Бањанац В. Милан, Медакчиќ Ј. Иван, Мишковиќ Ђ. Миливој, Мркиќ М. Пајо и Шкориќ И. Јован;
- потпоручници: Дујишин М. Тома, Сумиќ Ж. Миљенко и Лучиќ М. Милан.

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ:

- политком. на батаљон Паљага С. Јордан; потпоручници: Аћимовиќ М. Милан, Димиќ М. Стево, Добријевиќ Д. Урош, Фарлиќ Ј. Бранко, Франичевиќ И. Динко и Маретиќ Б. Јосип;
- старши водачи: Буњац С. Милан и Мандиќ Г. Никола;
- руков. на омладина Сенажиќ А. Алберт.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

- капетани: Маровиќ М. Миливој, Шкабиќ Ј. Антон, Вукелиќ М. Наца и Живковиќ Б. Младен;
- в. д. пом. политиком. бриг. Ливаковиќ Ј. Иван; поручници: Африќ Ј. Владимир, Буриќ П. Апологиј, Цукров Т. Марјал, Дујишин Ј. Франц, Ѓалиќ Н. Гојко, Говорчин Т. Раде, Илиќ М. Антон, Ивановиќ Ђ. Милош, Кљаковиќ М. Војмир, Крнета Д. Никола, Куч Д. Илија, Љубичиќ М. Петар, Мариќ Ђ. Чедомир, Мрѓан Ј. Винко, Николиќ М. Гојко, Паус И. Иван, Полиќ В. Владимир, Радојковиќ Ј. Звонко, Рељиќ Ј.

Смиља, Роце Ј. Иван, Вицулин А. Јордан, Видак И. Љубо и Вујанић М. Васо;
наставник Маровић Ј. Мане;
потпоручници: Челар Н. Ловро и Рекић П. Јаков;
заставници: Корчуланин М. Јерко и Гргуоров А. Ана;
старши водници: Велимир М. Савка, Брнцић М. Владимир и Грбац А. Станко.

Бр. 252

26 јуни 1945 година

Београд

За секретар,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предлог на врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш у е

да се за умешност во командовањето, специјални подвизи, покажана храброст и нарочити заслуги за народ одликујат

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО I РЕД:
потполковник Ранковић Р. Раде.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:
мајори: Чургуз Драгутин, Ковачевић Стево, Обрадовић Млађо и Тринки С. Алберт;
пом. политком. батаљона Вукашиновић Станко.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:
мајори: Калинић Милан, Лолић Момир, Милошевић М. Милорад и Тркуља Миле;
капетани: Виорац Р. Драгован, Брајовић Ђ. Богдан, Бурзановић Милован, Бућал С. Данило, Црљеница П. Јово, Чаловић Марко, Ђуричић Ђуро, Гавриловић Ж. Драгић, Илић Радомир, Кушец Ф. Вјера, Милашин Драган, Никитовић Л. Радован, Ојданић А. Павић, Остојић М. Обрад, Радовић С. Костадин, Радовић Милован, Станишић С. Никола, Солдоњић Ч. Миодраг, Смиљанић П. Андрија, Шипка Вељко, Шарчевић Илија, Тановић Рако, Војводић М. Војин, Вуковић Сава и Зрнић Славко;
поручници: Абрамовић Вјера, Балтић Г. Десанка, Богдановић Мирко, Бранковић Момчило, Десница Т. Никола, Дрнић Драгутин, Пешикан Ђоко, Радовић Ј. Чедо, Стефановић И. Бранко, Стојовић М. Миладин, Васиљевић Жарко;
потпоручник Брајовић З. Радисав;
старши водник Милић Благо

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ:

поручници: Бојовић Никола, Борисављевић Миодраг, Дамановић Борисав и Калауз М. Петар;
ађутант на батаљон Димић Љ. Ђорђе;
в. д. ађутант на батаљон Секулић С. Веселин;
потпоручници: Баџин К. Марко, Бечировић Б. Бранко, Гаковић Р. Милан, Ивезић Д. Михајло, Јанков А. Иван, Калкан Л. Митар, Кочић М. Милутин, Матић Бошко, Обрадовић Митар, Шарановић Р. Миливоје, Шкундрић Раде, Вучетић Ђ. Милован, Вуковић Ј. Петар и Томић В. Живко;
заставници: Лековић Л. Благо, Маљковић П. Божидар, Петричевић Б. Љубица и Секулић С. Миливоје;
старши водници: Милутиновић Драгољуб и Савковић Р. Милутин;
водници: Алексић М. Владимир и Дракуловић М. Богић;

водник на водот Перовић Крста;
млађи водник Петров М. Јово;
десетар Огњановић Илија;
борац Гојковић Миљан.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

мајор Тешић П. Лазар;
капетани: Беговић В. Вељко, Чукић А. Михајло, Ђуровић Т. Војислав, Лабовић Саво, Лопичић М. Лука, Лукић Љ. Милета, Мартиновић Т. Драгослав, Миливојевић Р. Милан, Милић М. Ђорђе, Нешић Ђорђе, Петричевић Б. Васо, Петричевић К. Андрија, Стругар Никола, Шошкић Р. Крсто, Владетић Ђ. Петар и Зоговић Б. Бранислав;
поручници: Бакочевић Р. Живорад, Чобелић Милован, Дабановић Нико, Друловић Миодраг, Ђајић Реља, Филиповић Милован, Гарчевић Ђ. Новак, Гајић В. Живко, Илић Новица, Јовановић Ј. Јелена, Јовановић Ранко, Јурковић Никола, Клипа И. Славко, Коштан Ј. Франа, Лазич Т. Божидар, Лепојевић Н. Милун, Лијешевић С. Пеко, Марковић М. Милорад, Мршић А. Мирослав, Никаљевић И. Даница, Никитовић Р. Благо, Пековић М. Иван, Перовић Рајко, Радоњић Ж. Чедомир, Радивојевић Милинко, Раонић Велимир, Станишић П. Најдан, Шефкушић С. Лазар, Тасић Б. Милорад, Топаловић Р. Боривоје, Трампич Дедо, Вујичић М. Илија, Вучетић Милован и Жижковић В. Љубисав;

потпоручници: Карић Душан, Бјелајац С. Љубомир, Булатовић Јасна, Цвијановић М. Стеван, Чечарић С. Радомир, Дедић Н. Никанка, Добриковић Ђ. Војо, Ђаковић В. Иво, Ђаковић Благо, Ђурашковић Д. Драго, Филиповић Ђ. Милован, Иветић Вукосав, Јапунџа С. Божо, Јурас И. Пашко, Киковић Ј. Новак, Лакић С. Олга, Лелас Н. Тонко, Луковић Д. Властимир, Љумовић Ана, Медић Д. Бранко, Милчевић Ј. Стево, Михаиловић Р. Љубо, Нинковић М. Милован, Прелић А. Вукоман, Радак Н. Иван, Радосављевић Р. Александар, Роловић Љубица, Ситнић Ј. Душанка, Смиљанић М. Александар, Шарац М. Радован, Шевић М. Мирко, Узелац С. Никола и Златановић В. Душан;

заставници: Богдановић Милош, Ивановић Ђ. Љубица, Костић В. Ђуро, Лековић Ђ. Даница, Марковић Ј. Добривоје, Мијатовић Босиљка, Шарановић Т. Вукосава, Вукосавовић Ј. Софија и Жакула Д. Миле;

старши водници: Букић Ј. Никола, Црнчевић М. Мићан, Славковић Р. Милутин, Шкундрић С. Пајо и Вељковић М. Владимир;

водници: Бошковић Велика, Миленковић М. Стојан и Попадић Ђ. Перо;

шеф на II отсек бриг. Шошкић И. Драгутин.

' СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

потпоручник Шћекић Н. Ђорђеи;
старши водници: Бољат Ш. Иван, Ловре М. Илија и Васић Т. Драгољуб.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД:

поручници: Јокић Петар, Новаковић Драгомир, Петровић М. Радуле и Стефановић Витомир;
потпоручници: Черин Иван, Грујић И. Олга, Саратлић М. Јелена и Смоловић Милосав;
заставници: Јакић М. Вуко, Лалић Ј. Миращ и Стојановић А. Владимир;
старши водници: Дивановић К. Марија и Јовановић Н. Драгутин;
водник Јаман И. Чиро.

Бр. 255

2 јули 1945 година

Београд

Секретар,
М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА МИНИСТЕРСКИОТ СОВЕТ

Со Решението на Претседателот на Контролно-сметната комисија бр. 362 од 1 октомври 1945 година, на основании чл. 5 Законот за Контролно-сметната комисија при Претседателството на Министерскиот совет, а по укажаната потреба на служба, се назначува за чиновнички приправник на Контролно-сметната комисија на Демократска Федеративна Југославија на 8 полагајна група со месечни принадлежности од динари 2.600.— Златибор А. Брадваровиќ, бив. приправник на бив. Главна контрола.

Со Решението на Претседателот на Контролно-сметната комисија бр. 300 од 18 септември 1945 година, на основании чл. 5 Законот за контролно-сметна комисија при Претседателство на Министерскиот совет, а по укажана потреба на служба се поставува за референт на Контролно-сметната комисија на Демократска Федеративна Југославија на 8 полагајна група Здравко А. Скендерац, бив. сметни пристав од Загреб, 7 полагајна група.

Со Решението на Претседателот на Контролно-сметната комисија бр. 283 од 15 септември 1945 година, на основании чл. 5 Законот за Контролно-сметна комисија при Претседателство на Министерскиот совет, а по укажана потреба на служба, се назначува за референт на Контролно-сметната комисија на Демократска Федеративна Југославија на 7 полагајна група Здравко А. Скендерац, бив. рачуноиспитач на бив. Главна контрола од истата полагајна група.

Со Решението на Претседателот на Контролно-сметната комисија бр. 269 од 13 септември 1945 година, на основании чл. 5 Законот за Контролно-сметна комисија при Претседателството на Министерскиот совет а по укажана потреба на служба се назначува за референти на Контролно-сметната комисија на Демократска Федеративна Југославија: Среќко Маголич, бивши шеф на Местната контрола од Љубљана, 4 пол. група 1 степен 1 период повишица, во истата полагајна група, степен и повишица; Павле Тадин, бивши секретар на Управниот суд од Загреб, 4 полагајна група 2 степен, во истата полагајна група 1 степен; Ранко Којовиќ, бивши секретар на бив. Главна контрола 5 полагајна група, во истата полагајна група; Винко Стерле, бивши рачуноиспитач на Главна контрола од 6 полагајна група 1 периодска повишица, во иста полагајна група и повишица; Даворин Тратник, бивши рачуноиспитач на Главната контрола 6 полагајна група, во истата полагајна група; Иван Кудриќ, бивши рачунски контролор на бив. финансиска дирекција во Сплит 6 полагајна група, во истата полагајна група; Владислав Милошевиќ, бив. даночни инспектор од Пирот, 6 полагајна група, во иста полагајна група, Василије Вујшевиќ, бив. рачуноиспитач на бив. Главна контрола 7 полагајна група, во истата полагајна група; Здравко Фердербер, бив. рачуноиспитач на бив. Главна контрола 7 полагајна група, во истата полагајна група; Ото Меден, бив. контролни орган на Министерството за финансии за Хрватска 8 полагајна група, во иста полагајна група; Еуген Вичиќ, бив. рачунски књиговогја на бив. Рачунски суд од Загреб 8 полагајна група, во иста полагајна група; Вукосав Вишњиќ, бив. чиновник на бив. Главна контрола 8 полагајна група, во истата полагајна група.

За чиновнички приправници 9 полагајна група со месечни принадлежности од динари 2.400.— Десанка Марковиќ-Поповиќ, свршена ученичка на Државна трговска академија од Земун и Бранислава Јосифовиќ, свршена ученичка на Државна трговска академија од Београд.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ

Со Решението на Директорот на Главната пољоделска станица на сојузното Министерство за пољоделие број 9 од 28 септември 1945 година, а на основании Уредбата за регулирање принадлежностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните Министерства и институции чл. 3 точ. 1 и овластуењето на Министерот за пољоделие на сојузната влада број 8218/VII од 24 септември 1945 година, е назначен за дневничар-служител на Главната пољоделска станица на сојузното Министерство за пољоделие, со вкупните месечни принадлежности од 2.100 динари, Милошевиќ С. Станимир, порано служител на Министерството за пољоделие, који се вратил од пленство.

Со Решение на Директорот на Главната пољоделска станица на сојузното Министерство за пољоделие број 2 од 24 септември 1945 година, а на основании Уредбата за регулирање принадлежностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните Министерства и институции чл. 3 точ. 1 и овластуењето на Министерот за пољоделие на сојузната влада број VII 8218 од 24 септември 1945 година, е назначен за дневничар-служител на Главната пољоделска станица на сојузното Министерство за пољоделие со вкупни принадлежности од 2.000.— динари, Мишковиќ Живо, досега на работа во Болничкиот центар во Земун и уједно е распореден за лочах на Главната станична зграда во Земун.

СОДРЖАНИЕ :

	Страна
752. Правилник за извршуење Законот за решуење нерешените предмети на инвалиди од пораните војни — — — — —	805
753. Правилник за оснуење и организација Сојузно пољоделско-макјинско школо во Земун — — — — —	807
754. Напатствие за школска работа во омладинските батаљони на Југословенската армија — — — — —	807
755. Решение за прејдуење под надзор на Министерството за трговија и снабдуење на сојузната влада Друштвото „Путник“ а.д.	809
756. Објаснуење на Решението за исплатуење помоќ во динари Д.Ф.Ј. — — — — —	809
757. Толкуење за засметање времето кое учениците (чираци) ќе поминат на учење во стручните школа во осмочасовно работно време — — — — —	810
758. Решение за определуење цени на конзерви месо испорачени од УНРРА — —	810